

**ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ
СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА СТУДЕНТИТЕ ВО
ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК – АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОД.**

1. Полагањето колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите во јунскиот испитен рок – академска 2019/2020 год. ќе се спроведува согласно Уредбата со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.134/20), со почитување на следните мерки и препораки за спречување на ширење на коронавирусот (Covid-19) :

1. Регулација на влезот на студенти и други лица во Универзитетот, така што да не се дозволи групирање на луѓе во ходниците (max.1 лице на 5m²).
2. Задолжително носење лична заштитна опрема која го покрива носот и устата (заштитна маска/марама). На лицата без лична заштитна опрема нема да им биде дозволен влез.
3. На пултот, задолжително користење средство за дезинфекција на рацете.
4. Поставени на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување на физичка дистанца, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена.
5. Се ограничува бројот на студенти кои ќе полагаат испити/колоквиуми согласно просторот, со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание од 1,5 - 2m, но не повеќе од 30 лица. Истото важи и за студенти кои ќе бранат магистерски/дипломски труд, во однос на присуството на други лица, вклучувајќи ја и комисијата за одбрана.

Согласно претходно наведениот критериум, бројот на расположиви места во предавалните на Европски Универзитет, е следниот:

бр.на предавална	107	108	109	110	214+215	216	223
присутни лица	15-20	15-20	10-15	10	30 *капацитет 40	15-20	15-20
бр.на предавална	224	225	225-а	225-б	226	227	229
присутни лица	10	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20

6. Пред почеток на полагањето/одбраната, присутните задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат
7. Наставниците, асистентите и студентите задолжително да носат лична заштитна опрема за време на испитот/колоквиумот/одбраната.
8. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете.
9. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на полагањето/одбраната и задолжително во текот на паузите.
10. За време на паузите се забранува групирање на присутните.
11. По завршување на полагањето/одбраната, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини.

12. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак.
13. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол).
14. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

2. Временската рамка за пријавување и полагање колоквиуми/испити со физичко присуство во јунскиот испитен рок е следната:

I КОЛОКВИУМ	
термини за пријавување	термини за полагање
од 18.05 до 22.05.2020	од 01.06 до 05.06.2020
	*Факултет за стоматологија од 08.06 до 12.06.2020

II КОЛОКВИУМ	
термини за пријавување	термини за полагање
од 08.06 до 12.06.2020	од 15.06 до 19.06.2020
	*Факултет за стоматологија од 22.06 до 27.06.2020

ИСПИТИ	
термини за пријавување	термини за полагање
од 01.06 до 05.06.2020	од 22.06 до 30.06.2020
	*Факултет за стоматологија од 29.06 до 20.07.2020

3. Колоквиумите и испитите со физичко присуство на студентите, академски и административно се спроведуваат на истиот начин како и пред рестрикцијата на наставниот процес и прогласената вонредна состојба, согласно одредбите од Статутот и Правилниците на Европски Универзитет кои ја регулираат оваа материја.